



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

бр. 02-154/3

Скопје, 18.07.2022 година

Записник од шеесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржана на 18.07.2022 година.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, г-дин Антонио Јолевски по пат на непосредна телефонска комуникација констатираше дека на седницата се присутни мнозинството членови на Советот, и тоа г. Арбер Исаку, г. Фаик Арслани, г. Иџет Мемети, г. Коле Штерјев, г. Љубомир Јовески, г-ѓа Јасна Жежова со што беа исполнети условите за одржување на шеесет и првата седница на Советот.

Претседателот на Советот го предложи следениот дневен ред:

1. Донесување на одлука за распоредување на јавниот обвинител Башким Хисени за јавен обвинител во ОЈО Тетово.

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 61-та седница на Советот и воедно го предложи дневниот ред за оваа седница. Вака предложениот дневен ред едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот.

Под точка еден од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги известил членовите на Советот дека поради изборот на јавниот обвинител г-ѓа Душица Димитиевска за ВД Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар, Советот на јавните обвинители на РСМ треба да донесе одлука за распоредување на јавен обвинител согласно чл.68 ст.6 од Законот за јавното обвинителство на РСМ, со која досегашниот Основен јавен обвинител на ОЈО Гостивар Башким Хисени, кој не е повторно избран за Основен јавен обвинител на ОЈО Гостивар се распоредува во јавното обвинителство од каде е избран, поточно во ОЈО Тетово.

Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот.

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за распоредување на јавниот обвинител Башким Хисени од Основното јавно обвинителство Гостивар во Основното јавно обвинителство Тетово согласно член 68 ст.6 од Законот за јавното обвинителство на РСМ.

Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи и шеесет и првата седница на Советот.

Записникот го водел
 Аспарух Мисајловски
 Генерален Секретар

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Антонио Јолевски